

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 64

14 март 2020, сабота

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

|                                                                                                                                                                           | Стр. |                                                                                                                                                           | Стр. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1082. <b>Одлука</b> за изменување и дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19.....                                     | 2    | 1084. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 3    |
| 1083. <b>Одлука</b> за изменување на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје..... | 2    | 1085. <b>Одлука</b> за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности..... | 3    |
|                                                                                                                                                                           |      | <b>Огласен дел</b> .....                                                                                                                                  | 1-12 |

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА****1082.**

Врз основа на член 58 став (1) од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 март 2020 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА КОРОНАВИРУС COVID-19****Член 1**

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирусот COVID -19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 62/20 и 63/20), во член 1, точката 9 се менува и гласи:

„9. Се забранува работата на кафетерии, барови, клубови, казина и спортските обложувалници.“

**Член 2**

По точката 17. се додаваат пет нови точки 18., 19., 20., 21. и 22. кои гласат:

„18. Се затворат сите копнени гранични премини во Република Северна Македонија за премин на патници и возила, освен граничните премини Табановце, Деве Баир, Кафасан, Богородица и Блаце кои ќе бидат отворени за премин. На граничните премини во Република Северна Македонија кои се затворени за премин на патници и возила да се дозволи исклучиво премин на товарни возила.

19. Се затвора аеродромот „Св.Апостол Павле“ во Охрид и граничниот премини на овој аеродром, во рок од 48 часа од денот на влегување во сила на оваа одлука.

20. Се забранува влез на територија на Република Северна Македонија на странски државјани од земјите со среден ризик согласно Листата на Светска здравствена организација, освен за оние странски државјани за кои Министерството за внатрешни работи ќе даде дозвола по претходно мислење од Главниот координативен кризен штаб кој ќе потврди дека постои посебен државен или економски интерес. Овие странски државјани ќе влезат во Република Северна Македонија според посебни услови за заштита согласно протоколот на Министерството за здравство.

21. Се затвораат за посетители сите продавници во молови на територијата на Република Северна Македонија, освен супермаркети, продавници за храна и аптеки во рамките на тие молови. Сите други продавници – правни лица во рамките на тие молови можат да работат и да остваруваат продажба на алтернативен начин (преку онлајн нарачки, телефонски нарачки и сл) и да вршат достава на нарачките.

22. Се затвораат за посетители – гости сите угостителски објекти и ресторани кои вршат подготовка и продажба на храна, со тоа што ќе можат да работат без посета на посетители - гости и да остваруваат продажба на алтернативен начин (онлајн нарачки, телефонски нарачки и сл) и да вршат достава или да овозможат самостојно подигнување на нарачката надвор од угостителскиот објект или ресторан (преку штанд / пулт).“

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување то во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2147/3  
14 март 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**1083.**

Врз основа на член 418 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија, во државна сопственост Скопје, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ АЕРОДРОМИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ****Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 85/10, 111/10, 171/12, 202/14, 28/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.77/19), членот 4 се менува и гласи:

„Седиштето на Друштвото е во Скопје, на бул. „Св. Климент Охридски“ бр.68, Општина Центар“.

## Член 2

Се задолжува Надзорниот одбор на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за аеродромски услуги Аеродроми на Република Северна Македонија во државна сопственост Скопје.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1700/1  
10 март 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## 1084.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

## Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр. 1300/3, КО Гостивар-1, на ул. „Борис Кидрич“, бр.218 и тоа зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 20 м2 во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6104/1-19  
10 март 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

## 1085.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 10 март 2020 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ**

## Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП бр.1300/1, КО Гостивар-1, на ул. „Илинденска“, бр.216 и тоа зграда 1, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 5, намена на зграда и друг објект А1-3, намена на посебен дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 34 м2, во корист на Република Северна Македонија, во Катастарот на недвижности.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6108/1-19  
10 март 2020 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020064